

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2022 - 2024 година, на ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Демир Хисар, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-65/21 од 05 мај 2021 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26 јули 2021 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

### за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Демир Хисар за регулиран период 2022-2024 година

1. На ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Демир Хисар се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:
  - за 2022 година во износ од 7,36 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2023 година во износ од 7,55 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2024 година во износ од 7,79 ден/м<sup>3</sup>.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
  - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 0,25%;
  - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 0,25%;
  - минималниот и максималниот опсег за 2024 година изнесува 0,25%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
  - за 2022 година:
    - минимална просечна тарифа 7,34 ден/м<sup>3</sup>;
    - максимална просечна тарифа 7,37 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2023 година:
    - минимална просечна тарифа 7,53 ден/м<sup>3</sup>;
    - максимална просечна тарифа 7,57 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2024 година:
    - минимална просечна тарифа 7,77 ден/м<sup>3</sup>;
    - максимална просечна тарифа 7,81 ден/м<sup>3</sup>.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води важи за регулиран период 2022-2024 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на и веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2022 година.

### **Образложение**

ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Демир Хисар, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за регулиран период 2022-2024 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр. 08-85/21 од 05 мај 2021 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Демир Хисар ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

### **Доставени податоци**

ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Демир Хисар во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2020 година:

| Опис   | 2020             |
|--|------------------|
| Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар                | 326.410          |
| Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства | 18.113           |
| Трошоци за осигурување на основни средства                                       | 27.316           |
| Бруто плати  | 1.135.406        |
| Други услуги   | 73.125           |
| Останати и вонредни трошоци  | 328.306          |
| Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот                   | 16.201           |
| <b>Вкупно оперативни трошоци</b>   | <b>1.924.877</b> |
| <b>Остварена просечна пондерирана тарифа</b>                                     | <b>7,54</b>      |

- Податоци за регулираниот период :

| Опис  | Ед.мерка                 | 2022             | 2023             | 2024             |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Оперативни трошоци  | денари                   | 2.024.548        | 2.075.268        | 2.127.678        |
| Амортизација  | денари                   | 79.182           | 75.223           | 71.462           |
| Средства за ликвидност  | денари                   | 10.521           | 10.752           | 10.996           |
| Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината | денари                   | 0                | 0                | 0                |
| Принос на регулирани средства                                     | денари                   | 397              | 0                | 0                |
| Останати приходи остварени при вршење на водната улога            | денари                   | 0                | 0                | 0                |
| <b>РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)</b>                                     | <b>денари</b>            | <b>2.114.648</b> | <b>2.161.243</b> | <b>2.210.136</b> |
| <b>Количина</b>   | <b>m<sup>3</sup></b>     | <b>286.778</b>   | <b>285.543</b>   | <b>282.882</b>   |
| <b>Просечна тарифа</b>  | <b>ден/m<sup>3</sup></b> | <b>7,36</b>      | <b>7,55</b>      | <b>7,79</b>      |
| <b>Минимална просечна тарифа</b>                                  | <b>ден/m<sup>3</sup></b> | <b>7,34</b>      | <b>7,53</b>      | <b>7,77</b>      |
| <b>Максимална просечна тарифа</b>                                 | <b>ден/m<sup>3</sup></b> | <b>7,37</b>      | <b>7,57</b>      | <b>7,81</b>      |

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 29 јуни 2021 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 19 јули 2021 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „КОМУНАПЕЦ“ Демир Хисар, за регулиран период 2022-2024 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица. Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и

б) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1376/1 од 26 јули 2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

### Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за регулиран период 2022-2024 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

| Опис  | Ед.мерка                 | 2022             | 2023             | 2024             |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Оперативни трошоци  | денари                   | 2.024.548        | 2.075.268        | 2.127.678        |
| Амортизација  | денари                   | 79.182           | 75.223           | 71.462           |
| Средства за ликвидност  | денари                   | 2.024.548        | 2.075.268        | 2.127.678        |
| Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината | денари                   | 0                | 0                | 0                |
| Принос на регулирани основни средства                             | денари                   | 389              | 0                | 0                |
| Останати приходи остварени при вршење на водната улога            | денари                   | 0                | 0                | 0                |
| <b>РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)</b>                                     | <b>денари</b>            | <b>2.114.639</b> | <b>2.161.243</b> | <b>2.210.136</b> |
| <b>Количина</b>   | <b>m<sup>3</sup></b>     | <b>286.778</b>   | <b>285.543</b>   | <b>282.882</b>   |
| <b>Просечна тарифа</b>  | <b>ден/m<sup>3</sup></b> | <b>7,36</b>      | <b>7,55</b>      | <b>7,79</b>      |
| <b>Минимална просечна тарифа</b>                                  | <b>ден/m<sup>3</sup></b> | <b>7,34</b>      | <b>7,53</b>      | <b>7,77</b>      |
| <b>Максимална просечна тарифа</b>                                 | <b>ден/m<sup>3</sup></b> | <b>7,37</b>      | <b>7,57</b>      | <b>7,81</b>      |

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2022 – 2024 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 336.620 денари за 2022 година, 341.513 денари за 2023 година и 346.547 денари за 2024 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 18.660 денари за 2022 година, 18.940 денари за 2023 година и 19.224 денари за 2024 година;
3. Трошоците за осигурување се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 28.198 денари за 2022 година, 28.595 денари за 2023 година и 29.010 денари за 2024 година;
4. Трошоците за бруто плати се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 1.210.207 денари за 2022 година, 1.249.172 денари за 2023 година и 1.289.449 денари за 2024 година;

5. Другите услуги се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 75.511 за 2022 година, 76.563 денари за 2023 година и 77.667 денари за 2024 година;
6. Останатите и вонредните трошоци се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 338.628 за 2022 година, 343.526 денари за 2023 година и 348.576 денари за 2024 година.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 79.182 денари за 2022 година, 75.223 денари за 2023 година и за 2024 година амортизацијата на сопствените основни средства изнесува 71.462 денари.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 10.521 денари за 2022 година, 10.752 денари за 2023 година и 10.996 денари за 2024 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води за 2022 година изнесува 389 денари, за 2023 година 0 денари и за 2024 година изнесува 0 денари.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води да изнесува 7,36 ден/m<sup>3</sup> за 2022 година, 7,55 ден/m<sup>3</sup> за 2023 година и 7,79 ден/m<sup>3</sup> за 2024 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Демир Хисар треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Демир Хисар.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Демир Хисар ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води изнесува 0,25% за 2022 година, 0,25% за 2023 година и 0,25% за 2024 година.

ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Демир Хисар при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и трошокот на долгорочниот долг на давателот на водната услуга, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и амортизацијата на бесплатно добиените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Демир Хисар да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-65/21  
26 јули 2021 година  
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за  
енергетика и водни услуги на  
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски